

Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани да ни се придружат во заложбите за зелени вредности, социјална правда и антинационализам.

Сиромаштијата, насилството, корупцијата, загадувањето, злоупотребите, екстремизмот, лошите политики и практики одат заедно. Ќе ги сопремене само со заедничка акција! ЦИВИЛ ги промовира зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот како единствена одржлива алтернатива за општеството и државата.

Државата и општеството мораат да се определат за зелените вредности, според кои ќе се обезбеди долгорочна и одржлива иднина за сите.

Илибералните тенденции, експлоатацијата и кршењето на работничките и социјалните права на граѓанките и граѓаните мора да престанат. Бараме општество во кое владее социјалната правда.

ЦИВИЛ се залага за деконструкција на националистичките наративи и решително дејствување против екстремизмот, преку владеење на правото, демократија и почитување на човековите права и слободи.

ЦИВИЛ го спроведува проектот во партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел.

**WWW.GREENCIVIL.MK**  
www.civilmedia.mk | www.drejt.mk | www.civil.org.mk

**ЗЕЛЕНИТЕ ДООЃААТ  
PO VIJNĚ TĚ GJELBRIT**

[www.greencivil.mk](http://www.greencivil.mk)

**ВКЛУЧИ СЕ**  
БИДИ ДЕЛ ОД ИДНИНАТА СЕГА

Секој може да биде дел од **акцијата** и да даде драгоцен придонес во заложбите за зелени вредности, во барањата за социјална правда и борбата против национализмот.

Информирајте нè за сите проблеми во вашата општина, размислете за решение. Заеднички и гласно ќе побараме одговор на прашањата и решение на проблемите. Нема повеќе време, ниту простор за изговори. Знаеме дека има решенија, бараме да се спроведат!

следете нè:

 [civil.mk](https://www.facebook.com/civil.mk)  [green.civi.mk](https://www.facebook.com/green.civi.mk)

 [GreenCivil1](https://twitter.com/GreenCivil1)  [CivilMacedonia](https://www.youtube.com/CivilMacedonia)

**CIVIL MEDIA**

ИСПРАТЕТЕ ВАШИ КОНТАКТИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА АКЦИЈА

 [civil@civil.org.mk](mailto:civil@civil.org.mk)  02/520 91 76

**CIVIL**  **HEINRICH BÖLL STIFTUNG**  
**SARAJEVO**  
Bosnia and Herzegovina | Albania |  
North Macedonia

**ЗЕЛЕНИТЕ ДООЃААТ**

**ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ**  
**СОЦИЈАЛНА ПРАВДА**  
**АНТИНАЦИОНАЛИЗАМ**

[www.greencivil.mk](http://www.greencivil.mk)

[www.civilmedia.mk](http://www.civilmedia.mk) | [www.drejt.mk](http://www.drejt.mk) | [www.civil.org.mk](http://www.civil.org.mk)

 [civil.mk](https://www.facebook.com/civil.mk)  [CivilMacedonia](https://twitter.com/CivilMacedonia)  [CivilMacedonia](https://www.youtube.com/CivilMacedonia)

 [civil@civil.org.mk](mailto:civil@civil.org.mk)  02 / 5209 176

**greenfuture**  
LOADING

 печатено на  
рециклирана  
хартитија

## ЗЕЛЕНИТЕ ДООЃААТ

### ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ

почитување на човековото  
достоинство и човековите права

слобода

демократија

еднаквост

владеење на правото

антидискриминација

социјална и еколошка правда

трансформација на општеството  
во корист на сите

економска, социјална и  
еколошка благосостојба

негување на разновидноста  
на природниот свет

дознајте повеќе на:

[www.greencivil.mk](http://www.greencivil.mk)

## ЗЕЛЕНИТЕ ДООЃААТ

**ЗЕЛЕН ЦИВИЛ** е организациска единица (огранок) на **ЦИВИЛ - Центар за слобода**, која ги промовира зелените вредности и стратегии како единствено одржлива опција за општеството и државата.

Опстанокот на демократијата е можен единствено со решително дејствување против национализмот, корупцијата и хибридните закани. Тоа подразбира граѓанско учество во процесите на одлучувањето и изградбата на слободно и демократско општество во кое владее правото и се почитуваат човековите права и слободи.

**ЗЕЛЕН ЦИВИЛ** ги повикува сите граѓанки и граѓани кои ги почитуваат и поддржуваат овие вредности во целост, да станат дел од **ЗЕЛЕНИТЕ - Граѓанска платформа за демократија, антинационализам и зелени политички, општествени и економски алтернативи**.

Суштински заложби на **ЗЕЛЕНИТЕ** се почитување на човековото достоинство и човековите права, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото, социјална и еколошка правда, трансформација на општеството во корист на сите, економска, социјална и еколошка благосостојба и грижа за разновидноста на природниот свет. **ЗЕЛЕНИТЕ** ги застапуваат, бранат и промовираат зелените вредности во општеството и државата.

**ЗЕЛЕНИТЕ** бараат решителна и трајна акција против сите облици на национализмот и сите негови милитантни и насилнички деривати.

**ЗЕЛЕНИТЕ** бараат од институциите да направат решителни чекори за спречување и санкционирање на хибридните закани против демократијата и бескомпромисна акција против на сите облици на дискриминацијата по која било основа и на кое било ниво.

**ЗЕЛЕНИТЕ** повикуваат на пресметка со корупцијата на сите нивоа во општеството и државата.

дознајте повеќе на:

[www.greencivil.mk](http://www.greencivil.mk)

## ЗЕЛЕНИТЕ ДООЃААТ

Ние можеме да ги промениме состојбите. Имаме право да живееме во општество во кое институциите еднакво се грижат за сите граѓанки и граѓани, а не за интересите на центрите на моќта.

Имаме право на слободно, праведно и здраво општество. Имаме право да бараме и да учествуваме во грижата за зачувување на природниот свет и природните ресурси. Имаме право да бараме државата да се ориентира кон обновливи извори на енергија и создавање правни рамки за зелена економија и здрава животна средина. Имаме право да бараме заштита од погубните последици од национализмот и хибридните закани против демократијата.

### ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ СОЦИЈАЛНА ПРАВДА АНТИНАЦИОНАЛИЗАМ

Оваа иницијатива е граѓанска и непартиска. Активностите во оваа иницијатива се дел од долгогодишните заложби на **ЗЕЛЕН ЦИВИЛ** за поддршка на демократските реформи, граѓанското учество, зелените иницијативи и европските вредности.

Проектот *Зелените дооѓаат* го спроведува ЦИВИЛ во партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел. Ставовите и акциите на ЦИВИЛ и на учесниците во иницијативата за формирање на **ЗЕЛЕНИТЕ** се одговорност исклучиво на иницијаторите и имплементаторите на проектот и не нужно се совпаѓаат со оние на Фондацијата.